



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

До:

Бр. 03-53

Скопје 02.10. 2019 г.

Предмет: Одговор на претставка

Почитувана,

Вашата претставка (наш арх. бр. 3/54 од 18 септември 2019 г.), до нас – Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, беше препратена од - Агенцијата за електронски комуникации каде што првично сте ја доставиле, но, за да можеме конкретно да ја разгледаме, неопходно е - точно да посочите:

На кој датум била емитувана аудиовизуелната содржина што ја сметате за проблематична, кој е нејзиниот назив и точно за каков вид програма станува збор: игран филм, серија / серијал, документарен филм, реклама, информативна програма, шоу-програма, итн.? Заради регулациска објективност - според контекстот на јавно емитираната аудиовизуелна содржина (програмски распоред / жанр / целна публика), анализите се прават врз основа на – интегрални снимки на конкретна аудиовизуелна целина, а сè врз основа на – Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ЗАВМУ) и на соодветните подзаконски акти. Оттаму, бараните податоци се неопходни бидејќи воспоставуваат основа за проверка веќе на Вашето прво тврдење од претставката, дека (цитат): „Би сакала да знам дали на **нашите телевизиски канали** е дозволено во 21 часот навечер да тече програма, т.е. филм во кој има голи и непријатни сцени од мажи (двајца мажи).“

Ако под - „наши телевизиски канали“ подразбирате – **македонски радиодифузери**, тогаш Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) секако има – директна надлежност над програмскиот сервис (емитуваната содржина), во случајов регулаторно опфатена со членот 50 од ЗАВМУ, и разработена во подзаконскиот акт – „Правилник за заштита на малолетните лица“. Но, ако под таа фраза подразбирате – „оператор на јавна електронска комуникациска мрежа“ - преку кој посочениот „М1“ ТВ-канал го примате во пакет со други (странски) канали, тогаш нештата излегуваат од стриктната надлежност на АВМУ, односно – процедурата за целата регулаторна постапка се усложнува.

Можеби Ве збунило тоа што програмскиот сервис / каналот бил преведен (титлуван) на македонски јазик, но, сепак, во рамките на опишаниве регулаторни околности / услови, најнапред Ви посочуваме дека - нема македонски радиодифузер со име – „М1“, кој би бил под директна регулациска надлежност на АВМУ, а, пак, хрватски (сателитски / интернет) радиодифузер со име – „М1“ е



Агенција за аудио и
аудиовизуелни
медиумски услуги

ул. Македонија бр.38
1000 Скопје



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

евидентирани во постојниот регистар странски канали што се реемитуваат (на пример) преку кабелскиот оператор – Македонски Телеком А.Д. - Скопје.

Надлежности за постапување врз странските канали имаат регулаторните тела од земјите каде што се формирани овие канали и за нив важи медиумската регулатива во соодветните земји.

Во согласност со член 45 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги Агенцијата може да преземе мерки со кои времено ќе ја ограничи слободата на прием, односно на реемитување на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги од други држави на територијата на нашата држава само доколку сервисите од други држави очигледно, сериозно и тешко ги прекршуваат одредбите од членовите 48 (говор на омраза) и 50 (заштита на малолетници) и се исполнети другите услови од овој член.

АВМУ досега не се соочила со: **„очигледно, сериозно и тешко“** (чл. 45 од ЗААВМУ) - прекршување на посочените законски забрани преку реемитување аудио или аудиовизуелни медиумски услуги - од други држави.

Доколку сакате детално да се информирате за македонскиот регулаторен пристап кон аудио и за аудиовизуелни содржини потенцијално проблематични во однос на заштитата на малолетната публика, Ви го посочуваме – „Правилникот за заштита на малолетните лица“, достапен на - avmu.mk, веб-страницата на Агенцијата.

Со почит,

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги
Директор
д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ